



ЛЕКАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ODA E MJEKËVË TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT  
DOCTOR'S CHAMBER OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

✉ Бул. "Партизански Одреди" бр.3  
1000 Скопје  
Република Северна Македонија  
☎ (02) 3124-066  
☎ (02) 3239-060  
E-mail: lkm@lkm.org.mk

**ПРИЈАВА**  
за полагање на стручен испит

Од \_\_\_\_\_,

Адреса \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ место \_\_\_\_\_,

Телефон \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_.

До Лекарска комора на Република Северна Македонија, се пријавувам за полагање на стручен испит во \_\_\_\_\_ испитен рок.

Испитот го полагам (првпат, вторпат) \_\_\_\_\_.

Делот (писмен, практичен или устен) од испитот го полагам повторно.

Вработен/на во \_\_\_\_\_.

Кон пријавата доставувам:

- **Диплома/Уверение за завршен медицински факултет** – копија заверена на нотар;
- **Приправничка книшка** - пополнета и заверена согласно Правилникот за планот и програмата за приправничкиот стаж - копија заверена на нотар;
- **Уплатница** (потребно да се пополни):
  - Назив на примачот: Лекарска комора на Република Северна Македонија,
  - Банка на примачот: Стопанска банка АД Скопје,
  - Цел на дознака: за полагање на стручен испит,
  - Жиро-сметка: 200000011464034,
  - Износ: 35.000,00 денари.
- **Уверение за државјанство** – оригинал или копија заверена на нотар.

\_\_\_\_\_ година

С к о п ј е

\_\_\_\_\_ Потпис на подносителот

✓ Личните податоци наведени во пријавата задолжително се пополнуваат, во спротивно, лекарот самиот ги сноси последиците кои произлегуваат од соодветни законски прописи.

✓ За веродостојноста на податоците во пријавата подносителот сноси одговорност согласно позитивните законски прописи.

✓ Лекарот е должен да ги пријави сите промени на податоците што ги наведува во пријавата во рок од 15 дена од настанатата промена. Субјектот на личните податоци наведени во барањето има право на пристап до личните податоци. Податоците наведени во пријавата ќе се користат за Регистарот на членовите на Комората, Регистарот на здравствени работници и Регистарот на издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци за работа согласно Законот за здравствената заштита.

✓ Субјектот на личните податоци има право да бара од контролорот на личните податоци да ги дополни, измени, избрише или да го сопне користењето на податоците, ако податоците се нецелосни, неточни или не ажурирани и доколку нивната обработка не е во согласност со Законот за заштита на личните податоци.